



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



FIBULA
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk


fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

КАПАДОКИЈА – 4 НОЌИ



Цена од

358€

22.124 мкд

СО ПОЈАДОК
ИЛИ
ПОЛУПАНСИОН

КАПАДОКИЈА – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Кападокија - Ако постои бајка за магична земја од глина, веројатно ќе изгледа како Кападокија. Регионот е во централна Турција и е познат по уникатни карпести форми во кои древните народи ги направиле своите домови и светилишта...

Во цената се вклучени следниве услуги:

- Повратен авионски билет со Пегасус Ерлинес од Скопје преку Истанбул до Кајсери со (20 кг вклучен багаж)
- Аеродромски такси
- Сместување во одбран хотел
- Организиран превоз од аеродром – хотел- аеродром

Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Факултативни екскурзии
- Патничко и здравствено осигурување
- Екстра трошоци во хотел



+

ТРАНСФЕР

4



5 ДЕНА - 4 НОЌИ

ХОТЕЛ	Кат/Усл	1 / 2 Соба	1 / 1 Соба	Зто лице	Бебе (0 - 1.99)	Дете (2 - 5.99)	Дете (6 - 11.99)
Dedeli Konak Cave Hotel	Boutique BB	358	469	N/A	150	230	290
Abras Cave Hotel	Boutique BB	358	469	358	150	230	290
Suhan Cappadoccia Hotel	5* HB	385	550	385	150	230	306

*Цените се дадени во евра

ДАТУМИ НА ЛЕТОВИ

	Поаѓање (SKP – KAJ)	Враќање (KAJ – SKP)	Период
4 ноќи	Понеделник, Сабота	Петок, Среда	02.11.2019 – 15.03.2020

(Не важи за период 27.12.2019 – 05.01.2020)

ЕКСКУРЗИИ

Екскурзија	Опис на екскурзија	Цена
Црвена Тура	<ul style="list-style-type: none"> Поаѓање од хотел во 09.30 часот. Утрото прва средба со месечевите пејзажи на Кападокија, посета на Devrent Valley. Посета на Pasabag, каде што можат да се видат уникатните карпи во форма на печурки. Организиран ручек во Аванос. Посета на кермичка работилница со презентација на изработка на керамички производи. Попладне посета на Goreme, музеј на отворено, каде што можат да се видат остатоци од Византиска култура во камените цркви кои датираат од 10 до 12 век Посета на Uchisar, лоциран во срцето на Кападокија, од каде се добива комплетен видик на Гореме, долината и селата во таа околина, од каде се прават најубави панорамски фотографии. Организирано враќање во хотел околу 17.30 часот. 	45
Долина на розите	<ul style="list-style-type: none"> Поаѓање од хотел во 09.30 часот. Посета на Urgup, и можност да се сретнете со семејството на познатите форми од камен мајката таткото и ќерката - официјалниот симбол на Кападокија Посета на Cavusin, место каде што во минатото живееле монаси во пештери. Ручек во ресторан. Посета на некој од подземните градови. Враќање во хотел во 17.30 часот. 	45
Летање со балон	<ul style="list-style-type: none"> Организиран лет со балон, и тоа во време од 04.00 - 07.00 часот. 	145

Ред на летање:

PC 352 SKP- SAW 10:10-13:35

PC 4110 SAW-ASR 17:20-18:35

PC 2733 ASR-SAW 10:20-11:45

PC 351 SAW- SKP 10:00-09:30

Важна напомена:

- Цените се по лице, сместување во двокреветна соба, и валидни за пријавување на мин. 2 патници.
- Плаќање исклучиво во денари по курс 61.8 мкд.
- Плаќање при резервација 100 %, и нема можност за откажување, менување на термин или менување на имиња.
- Останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ важат, освен горенаведеното.
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачварска.

